

Прилог бр. 3		Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии			
1.	Наслов на наставниот предмет	<b>Изборен предмет поврзан со темата- развој на идеја за магистерски труд</b>			
2.	Код	ПТБ02И1			
3.	Студиска програма	Прехранбена технологија и биотехнологија Управување со квалитет и безбедност на храна			
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)	Технолошко-металуршки факултет Институт за органаска технологија Оддел за прехранбена технологија и биотехнологија			
5.	Степен (прв, втор, трет циклус)	Втор циклус			
6.	Академска година/семестар	1 година 2 семестар	7.	Број на ЕКТС кредити	5
8.	Наставник	Менторот на магистерскиот труд			
9.	Предуслови за запишување на предметот				
10.	Цели на предметната програма (компетенции): Совладување на методологијата на истражување, пребарување на литература, развој на план за истражувањата во магистерската				
11.	Содржина на предметната програма: Изучување на методологијата на научноистражувачката работа. Пребарување на литература (книги, списанија, интернет сајтови). Обработка на литературата. Формулирање на предметот на магистерскиот труд. Планирање на експериментите и методологија за нивна реализација. Презентација на идејата и предметот на магистерскиот трудот како и планот за негова реализација. Презентацијата треба да биде на англиски јазик, пред наставниот кадар од областа. Дискусија и критички осврт на идејата, пристапот итн.				
12.	Методи на учење: предавања и вежби, консултации, проектна (домашна, семинарска) задача, домашно учење (подготовка на испит)				
13.	Вкупен расположив фонд на време	150 часови			
14.	Распределба на расположивото време				
15.	Форми на наставните активности	15.1	Предавања-теоретска настава	0 часови	
		15.2	Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа	30 часови	
16.	Други форми на активности	16.1	Проектни задачи	30 часови	
		16.2	Самостојни задачи	60 часови	
		16.3	Домашно учење	30 часови	
17.	Начин на оценување				
	17.1.	Тестови	80 бодови		
	17.2.	Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна)	10 бодови		
	17.3.	Активност и учество	10 бодови		
18.	Критериуми за оценување (бодови/оценка)	до 50 бода		5 (пет)	(F)
		од 51 до 60 бода		6 (шест)	(E)
		од 61 до 70 бода		7 (седум)	(D)
		од 71 до 80 бода		8 (осум)	(C)
		од 81 до 90 бода		9 (девет)	(B)

		од 91 до 100 бода	10 (десет) (А)
19.	Услови за потпис и полагање на завршен испит	Минимум 11 бодови од активностите 17.1 до 17.4.	
20.	Јазик на кој се изведува наставата	Македонски	
21	Метод на следење на квалитетот на наставата	Анонимна анкета на студентите	
22.	Литература		
	Задолжителна литература		
22.1	Ред.број	Автор	Наслов
	1.		
	2.		
	3.		
22.2	Дополнителна литература		
	Ред.број	Автор	Наслов
	1.	Автори на научни трудови од областа	Издавачи на меѓународни списанија
	2.		
			Година
			2000-201X